



# Централна кооперативна банка АД Скопје

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката („Сл. весник на РМ“, 134/2007) и Политиката за обелоденување, Централна кооперативна банка АД Скопје објавува:

## ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ

со состојба 31.12.2015 година,  
објавени на 13.5.2016 година

### 1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА

Назив и седиште	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ ул. 1732 бр. 2 Скопје – Центар
Единствен матичен број	4640063
Организациска структура	<a href="http://www.ccbank.mk/ControlPanel/Upload/Organizaciska%20sema%202015%2006%2020.pdf">http://www.ccbank.mk/ControlPanel/Upload/Organizaciska%20sema%202015%2006%2020.pdf</a>
Број на вработени на 31.12.2015 година	223
Преглед на финансиски активности кои може да ги врши, согласно со дозволата за основање и работење издадена од гувернерот на НБРМ	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Прибирање депозити и други повратни извори на средства;</li><li>▪ кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;</li><li>▪ кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;</li><li>▪ издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница);</li><li>▪ финансиски лизинг;</li><li>▪ менувачки работи;</li><li>▪ платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;</li><li>▪ издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;</li><li>▪ најмување сефови, остава и депо;</li><li>▪ тргување со инструменти на пазарот на пари;</li><li>▪ тргување со хартии од вредност;</li><li>▪ управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување клиенти;</li><li>▪ чување хартии од вредност за клиенти;</li><li>▪ советување правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или со други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување со правни лица;</li><li>▪ продажба на полиси за осигурување;</li><li>▪ посредување во склучување договори за кредити и заеми;</li><li>▪ обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ економско-финансиски консалтинг, и</li> <li>▪ брз трансфер на пари.</li> </ul>
<b>Преглед на финансиски активности кои ги врши во моментот</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Прибирање депозити и други повратни извори на средства;</li> <li>▪ кредитирање во земјата и финансирање комерцијални трансакции;</li> <li>▪ издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница);</li> <li>▪ најмување сефови, остава и депо;</li> <li>▪ финансиски лизинг;</li> <li>▪ менувачки работи;</li> <li>▪ платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;</li> <li>▪ издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;</li> <li>▪ обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;</li> <li>▪ економско-финансиски консалтинг, и</li> <li>▪ брз трансфер на пари.</li> </ul>
<b>Преглед на финансиски активности за кои, од страна на гувернерот на НБРМ, е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста</b>	НЕМА

### 1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКАТА ГРУПА

<b>Назив, седиште и претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на банкарската група</b>	<b>Матично лице</b> ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СОФИЈА Бул. „Цариградско шосе“ бр.87; банкарство и финансии
<b>Организациска структура на 31.12.2015 година</b>	Организациска структура на Групата: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СОФИЈА <a href="http://www.ccbank.bg/bg/management">www.ccbank.bg/bg/management</a>
<b>Учество на Банката во вкупниот број акции во секој член на банкарската група</b>	Централна кооперативна банка АД Скопје не поседува акции, ниту акции со право на глас во ниту една од членките на банкарската група.

### 1.2 ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА КОЈА Е ПРЕДМЕТ НА КОНСОЛИДИРАНА СУПЕРВИЗИЈА

<b>Учество на матичното лице во вкупниот број акции на секој член на банкарската група</b>	Централна кооперативна банка АД Скопје не е матично лице на банкарска група.
<b>Учество на матичното лице во акциите со право на глас на секој член на банкарската група</b>	Централна кооперативна банка АД Скопје не е матично лице на банкарска група.

## 2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

### 2.1. АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО - ПРАВНИ ЛИЦА

Назив	Централна кооперативна банка АД Софија								
Седиште	Бул. „Цариградско шосе“ бр.87, Софија, Р. Бугарија								
Правна форма	Акционерско друштво								
Претежна дејност	Банкарство и финансии								
Процент на учество во вкупниот број на акции во Банката	<table border="1"><thead><tr><th>Име на акционерот</th><th>% Вкупно</th></tr></thead><tbody><tr><td>Централна кооперативна банка АД Софија</td><td>87.35%</td></tr><tr><td>ЦКБ Груп ЕАД Софија</td><td>4.48%</td></tr><tr><td><b>Вкупно:</b></td><td><b>91.83%</b></td></tr></tbody></table>	Име на акционерот	% Вкупно	Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%	ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%	<b>Вкупно:</b>	<b>91.83%</b>
Име на акционерот	% Вкупно								
Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%								
ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%								
<b>Вкупно:</b>	<b>91.83%</b>								
Процент на учество во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката	<table border="1"><thead><tr><th>Име на акционерот</th><th>Право на глас</th></tr></thead><tbody><tr><td>Централна кооперативна банка АД Софија</td><td>87.35%</td></tr><tr><td>ЦКБ Груп ЕАД Софија</td><td>4.48%</td></tr><tr><td><b>Вкупно:</b></td><td><b>91.83%</b></td></tr></tbody></table>	Име на акционерот	Право на глас	Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%	ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%	<b>Вкупно:</b>	<b>91.83%</b>
Име на акционерот	Право на глас								
Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%								
ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%								
<b>Вкупно:</b>	<b>91.83%</b>								

### 2.2 АКЦИОНЕРИ КОИ НЕМААТ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО

Вкупен број	363
Вкупно учество во вкупниот број на акции	8.17%
Вкупно учество во вкупниот број на издадени акции со право на глас во Банката	8.17%

## 3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА (во илјади денари)

Износ на почетен капитал кој е запишан во Централен регистар	1,397,967 илјади денари
--	-------------------------

Број на акции од секој род и класа, како и номинален износ на акциите	<b>Состојба 31.12.2015 година</b>	<b>Број акции</b>
	вкупен број на акции	553.087
	обични акции со право на глас	553.087
	приоритетни кумулативни акции	–
	Номиналната вредност на една акција иснесува € 41,2089	
Вкупен износ на сопствените средства со состојба 31.12.2015 година	1,187,892 илјади денари	
Адекватност на капиталот со состојба на 31.12.2015 година	19.88%	
Износ на компонентите на основниот капитал утврден согласно со Одлуката за методологија за утврдување адекватност на капитал (во илјади мкд)	<b>Опис</b>	<b>2015</b>
	<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	
	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	1,398,491
	Номинална вредност	1,397,967
	Номинална вредност на обични акции	1,397,967
	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-
	Премија	524
	Премија од обични акции	524
	Премија од некумулативни приоритетни акции	-
	<b>Резерви и задржана добивка или загуба</b>	<b>(145,271)</b>
	Резервен фонд	17,827
	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	-
	Акумулирана загуба од претходни години	(163,098)
	Тековна добивка	-
	<b>Позиции како резултат на консолидација</b>	<b>-</b>
	Малцинско учество	-
	Резерви од курсни разлики	-
	Останати разлики	-
	<b>Одбитни ставки</b>	<b>65,328</b>
	Загуба на крајот на годината или тековна загуба	48,305
	Откупени сопствени акции	-
	Нематеријални средства	17,023
	Разлика меѓу висината на потребната и на извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-
	Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва како резултат на сметководствено доцнење	-
	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба	-
	Други одбитни ставки	-
	<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1,187,892</b>

<p><b>Износ на компонентите на дополнителниот капитал I и дополнителниот капитал II, како и нивниот износ кој, согласно со Методологијата за утврдување адекватност на капитал, може да биде дел од сопствените средства на Банката (во илјади МКД)</b></p>	<p>Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата по овие акции -  Ревалоризациски резерви -  Хибридни капитални инструменти -  Субординирани инструменти -  Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал -  <b>ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ</b> -</p>
<p><b>Вид на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ (во илјади денари)</b></p>	<p><b>Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал I</b></p> <p>ОДБИТНИ СТАВКИ -  Основен капитал по одбитни ставки 1,187,892  Дополнителен капитал I по одбитни ставки -</p>
<p><b>Висина на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик (Извештај за адекватност)</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>382,599 илјади денари</b></p>
<p><b>Висина на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик (Извештај за адекватност)</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>55,866 илјади денари</b></p>
<p><b>Висина на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик (Извештај за адекватност)</b></p>	<p>/</p>
<p><b>Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките (Извештај за адекватност)</b></p>	<p>/</p>
<p><b>Висина на капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност (Извештај за адекватност)</b></p>	<p>/</p>
<p><b>Висина на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик (Извештај за адекватност)</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>39,635 илјади денари</b></p>

Висина на капиталот потребен за покривање други ризици (доколку таков има или одредила НБРМ)	/
--	---

#### 4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ (во илјади денари)

Стратегии и процеси на управување со секој поединечен ризик	Банката согласно со Одлуката за управување со ризиците („Службен весник на РМ“ бр. 42/2011) во рамките на своето работење има воспоставено систем за управување со ризици на кои е изложена согласно со својата големина, природа и сложеноста на финансиските активности кои таа ги извршува. Во рамките на воспоставената Стратегија за управување со ризици, Банката врши управување со ризиците врз основа на јасно поставената организациска структура, информативниот систем и систем за внатрешна контрола и ревизија.
Структура на организацијата на управување со ризиците	Согласно со организациската структура во Банката, во рамките на системот за управување со ризиците, прецизно и јасно се дефинирани: права, одговорности, обврски и привилегии на вработените поставени во три хиерархиски нивоа: - стратешко ниво, коешто ги опфаќа надлежностите и одговорностите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и на Одборот за управување со ризици, во функција на управување со ризиците; - макро ниво, коешто ги опфаќа оперативните активности во управувањето со ризиците во рамките на Дирекцијата за ризици и Дирекцијата за парични пазари, инвестиции и ликвидност; - микро ниво, коешто ги опфаќа активностите во управувањето со ризиците коишто се извршуваат од страна на останатите деловни единици на Банката.
Структура на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно известување	Системот за внатрешно известување се темели на барањата и на одредбите од Законот за банки и интерните политики и процедури на Банката. Извештаите коишто се подготвуваат во рамките на системот за внатрешно известување се доставуваат и се презентираат до Надзорниот одбор, Управниот одбор и до Одборот за управување со ризици со динамика приспособена на потребите на внатрешно известување.
Политики за заштита и намалување на ризикот, следење на ефикасноста на извршување на политиките	Со цел идентификување, минимизирање и заштита на ризикот, Банката ги има воспоставено следните политики за управување со ризиците: - Политика за управување со кредитен ризик, - Политика за утврдување интерен капитал, - Политика за управување со оперативен ризик, - Политика за управување со стратегиски ризик, - Политика за управување со репутациски ризик, - Политика за управување со правен ризик, - Политика за управување со пазарен ризик, - Политика за управување со ликвидносен ризик, - Политика за управување со валутен ризик, - Политика за управување со ризик кој произлегува од промена на каматни стапки, - Политика за управување со ризик на земја, - Политика за користење услуги од надворешни лица, - Политика за поврзани лица.  Со секоја од горенаведените политики се дефинирани одделните видови

	<p>ризичи, начинот на нивното идентификување, квантифицирање и контрола, како и мерките и активностите за нивното одржување на прифатливо ниво, како и за нивно минимизирање. Секоја од горенаведените политики е предмет на ревидирање во зависност од внатрешните и од надворешните услови под кои работи Банката, но најмалку еднаш годишно согласно со Одлуката за управување со ризици.</p>
<p><b>Опис на Методологијата за вршење исправка на вредноста и за издвојување посебна резерва</b></p>	<p>Методологијата за класификација на изложеноста на кредитен ризик и пресметка на исправка на вредност/посебна резерва го дефинира начинот на класификација на изложеноста на кредитен ризик на поединечна основа. Банката врши исправка на вредноста на активните билансни побарувања, односно издвојува посебна резерва за активните вонбилансни побарувања, преку утврдување на сегашната вредност на идните парични текови кои ќе настанат врз основа на тие побарувања, следејќи ги следните индикатори:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- финансиски потешкотии на клиентот;</li> <li>- непочитување на договорните услови на кредитот, односно обврските за плаќање на главнината и на каматата;</li> <li>- можност за отпочнување стечајни постапки;</li> <li>- влошување на пазарната и на конкурентската позиција на зајмувачот;</li> <li>- намалувањето на вредноста на колатералот;</li> <li>- ризик од дејноста на клиентот;</li> <li>- реструктурирање на побарувањето поради финансиски потешкотии на клиентот.</li> </ul> <p>Класификацијата на поединечна основа се врши еднаш месечно, на ниво на кредитна партија, односно еден клиент кој користи повеќе кредитни продукти може да биде категоризиран во повеќе различни категории на ризик.</p>
<p><b>Кредитен ризик</b></p>	<p>Мерењето на кредитниот ризик е засновано на Одлуката за управување со кредитен ризик донесена од НБРМ („Сл. весник на РМ“ бр.50/2013) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик („Сл. весник на РМ“ бр.157/2013), како и согласно со интерните акти на Банката кои го третираат овој ризик, чија адекватност се утврдува на годишно ниво, според која кредитниот ризик е ризик од загуба за Банката, поради неможноста нејзиниот клиент да ги измирува своите обврски кон неа во договорениот износ и/или во договорените рокови. Изложеноста на кредитен ризик се класифицира во 5 категории на ризик од А до Д, земајќи ги предвид кредитната способност на клиентот, уредноста во измирувањето на обврските на клиентот и квалитетот на обезбедувањето.</p>
<p><b>Ризик од промена на каматните стапки</b></p>	<p>Ризикот од промена на каматни стапки согласно со Одлуката за промена на каматни стапки („Сл.весник“ бр. 163/2008 и 144/2009), како и интерните акти на Банката кои го третираат овој ризик, се следи и се квантифицира на ниво на Банка и на ниво на одделни каматно чувствителни сегменти. За утврдување и мерење на овој ризик се користат извештаите за каматносна актива и пасива, извештаите за просечни активни и пасивни каматни стапки, како и извештаите за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности со фиксна, променлива и приспособлива каматна стапка. Во рамките на мерењето на ризикот од промена на каматните стапки се идентификуваат ефектите од промената на каматните стапки врз каматно чувствителните билансни позиции на Банката, се следи воспоставениот регулаторен лимит, како и интерно воспоставените лимити и на месечно ниво се утврдуваат каматна маргина и каматна разлика, како показатели за правилно управување со овој ризик.</p>
<p><b>Ликвидносен ризик</b></p>	<p>Мерењето на ликвидносниот ризик се врши преку следење на рочната структура на билансните ставки и преку следење на промените на</p>



	<p>ликвидносните показатели. Со утврдувањето на нивото на ликвидносен ризик се одредуваат: функционалната, ликвидносната, рочната и валутната структура на средствата и изворите, така што со следењето на промените во нивото на ликвидносниот ризик се утврдуваат очекуваните и остварените приливи и одливи на средства. За следење на ликвидносниот ризик се користат извештаите за рочната структура на активата и на пасивата на Банката, показателите за ликвидност, односот на ликвидна актива и вкупна актива, односот на ликвидната актива и вкупните депозити, односот на вкупните кредити и вкупните депозити и други индикатори за негово идентификување и квантифицирање.</p>																					
<b>Валутен ризик</b>	<p>Изложеноста на валутен ризик се мери, идентификува, следи и контролира преку промената на меѓувалутните курсеви и промената на вредноста на денарот во однос на другите странски валути, како и можноста другата договорна страна навремено да ги изврши своите обврски. За мерење и квантифицирање на валутниот ризик се користат извештаите за отворена девизна позиција, преку следење на промените во односот на отворена девизна позиција во одделна валута со сопствените средства и односот на агрегатната девизна позиција со сопствените средства на Банката.</p>																					
<b>Износ на изложеност на кредитен ризик, пред и по извршена исправка на вредноста / посебна резерва</b>	<p><b>Состојба на 31.12.2015</b> <span style="float: right;"><b>во 000 МКД</b></span></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Кредитна изложеност</td> <td style="text-align: right;">7,221,639</td> </tr> <tr> <td>Вкупна исправка на вредност</td> <td style="text-align: right;">62,593</td> </tr> <tr> <td><b>Нето кредитна изложеност</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,159,046</b></td> </tr> </table> <p>(Посебна резерва за вонбилансната изложеност изнесува 982 илјади денари)</p>	Кредитна изложеност	7,221,639	Вкупна исправка на вредност	62,593	<b>Нето кредитна изложеност</b>	<b>7,159,046</b>															
Кредитна изложеност	7,221,639																					
Вкупна исправка на вредност	62,593																					
<b>Нето кредитна изложеност</b>	<b>7,159,046</b>																					
<b>Просечна изложеност на кредитен ризик за периодот за кој се објавува и изложеноста по одделни категории на ризик со 31.12.2015</b>	<p>Коефициент на ризичност со состојба 31.12.2015 г. изнесува 0,87%.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Категорија на ризик</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Износ:</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Структура:</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>категорија на ризик А</td> <td style="text-align: right;">7,120,662</td> <td style="text-align: right;">98.60%</td> </tr> <tr> <td>категорија на ризик Б</td> <td style="text-align: right;">38,142</td> <td style="text-align: right;">0.53%</td> </tr> <tr> <td>категорија на ризик В</td> <td style="text-align: right;">9,501</td> <td style="text-align: right;">0.13%</td> </tr> <tr> <td>категорија на ризик Г</td> <td style="text-align: right;">10,467</td> <td style="text-align: right;">0.14%</td> </tr> <tr> <td>категорија на ризик Д</td> <td style="text-align: right;">42,867</td> <td style="text-align: right;">0.59%</td> </tr> <tr> <td><b>Вкупно бруто кредитна изложеност:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,221,639</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100.00%</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Категорија на ризик</b>	<b>Износ:</b>	<b>Структура:</b>	категорија на ризик А	7,120,662	98.60%	категорија на ризик Б	38,142	0.53%	категорија на ризик В	9,501	0.13%	категорија на ризик Г	10,467	0.14%	категорија на ризик Д	42,867	0.59%	<b>Вкупно бруто кредитна изложеност:</b>	<b>7,221,639</b>	<b>100.00%</b>
<b>Категорија на ризик</b>	<b>Износ:</b>	<b>Структура:</b>																				
категорија на ризик А	7,120,662	98.60%																				
категорија на ризик Б	38,142	0.53%																				
категорија на ризик В	9,501	0.13%																				
категорија на ризик Г	10,467	0.14%																				
категорија на ризик Д	42,867	0.59%																				
<b>Вкупно бруто кредитна изложеност:</b>	<b>7,221,639</b>	<b>100.00%</b>																				
<b>Износ на достасани кредити</b>	<p>Износ на достасани кредити: <span style="float: right;"><b>10,821 илјади денари</b></span></p>																					
<b>Износот на изложеностите на кредитен ризик, за кои е извршена исправка на вредноста, односно е издвоена посебна резерва</b>	<p>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, за кои е извршена исправка на вредност:</p> <p style="text-align: right;"><b>4,923,391 илјади денари</b></p>																					



Географска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик - Р. Македонија, земјите-членки на ЕУ, останатите земји во Европа, земјите-членки на ОЕЦД (со исклучок на земјите од Европа), останати земји	<b>Географска дистрибуција</b>		<b>Во 000 МКД</b>
	Република Македонија		6,960,809
	Земји-членки на ЕУ		198,237
	Европа (останато)		
	Земји-членки на ОЕЦД (без европските членки на ОЕЦД)		-
	Останато		-
	<b>Вкупно</b>		<b>7,159,046</b>
Секторска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик (илјади денари)	<b>Сектор</b>		<b>Износ на кредитна изложеност</b>
	Банки		766,185
	Други финансиски институции		37,319
	Нефинансиски институции		1,376,824
	Домаќинства		3,441,687
	Држава		1,495,147
	Нерезиденти		41,884
	<b>Вкупно</b>		<b>7,159,046</b>
Резидуална договорна рочна структура на изложеноста на кредитен ризик на бруто-износ (илјади денари)	Со рок на достасување до една година:	3,263,144	
	Со рок на достасување над една година:	3,616,258	
	<b>Вкупно (без вонбилансни ставки)</b>	<b>6,879,402</b>	
Структура по одделни дејности (илјади денари)	<b>тековна година 2015</b>		
	<i>ДЕЈНОСТИ</i>	<b>во илјади денари</b>	<b>%</b>
	Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	1,495,147	20.88%
	Финансиски дејности и дејности на осигурување	803,504	11.22%
	Трговија на големо и трговија на мало Поправка на моторни возила и мотоцикли	429,293	6.00%
	Градежништво	281,898	3.94%
	Транспорт и складирање	139,883	1.95%
	Дејности во врска со недвижен имот	106,535	1.49%
	Земјоделство, шумарство и риболов	94,665	1.32%
	Информации и комуникации	87,830	1.23%
	Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	60,251	0.84%
	Нерезиденти	41,884	0.59%
	Прехранбена индустрија	29,870	0.42%
Останата преработувачка индустрија	27,962	0.39%	

	Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	26,817	0.37%
	Административни и помошни услужни дејности	20,540	0.29%
	Стручни, научни и технички дејности	18,644	0.26%
	Уметност, забава и рекреација	17,263	0.24%
	Други услужни дејности	9,773	0.14%
	Рударство и вадење камен	8,002	0.11%
	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	6,187	0.09%
	Производство на метали, машини, алати и опрема	4,832	0.07%
	Дејности на здравствена и социјална заштита	2,920	0.04%
	Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	1,762	0.02%
	Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	1,728	0.02%
	Образование	169	0.00%
	<b>ФИЗИЧКИ ЛИЦА</b>	<b>3,441,687</b>	<b>48.07%</b>
	<b>Вкупно</b>	<b>7,159,046</b>	<b>100.00%</b>
<b>Податоци за најголемата изложеност кон одделна дејност</b>	<b>Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување</b>		<b>Износ</b>
	Вкупна изложеност		1,495,147
	Достасани кредити		-
	Износ на изложеност за која е извршена исправка на вредност		-
	Издвоена резервација		-
<b>Износ на реструктурирани побарувања</b>	НЕМА		
<b>Движење на исправката на вредност, односно издвоената посебна резерва во текот на периодот со состојба на 31.12.2015 г. (илјади денари)</b>	<b>Вкупна исправка на вредност и оштетување:</b>		
	Состојба на 31.12.2014.....	57,689	
	Зголемување.....	93,194	
	Намалување.....	(88,911)	
	Преземени средства.....	-	
	Отпишани побарувања.....	(212)	
	Пренос на исправка на вредност од нефункционални камати.....	770	
	Ефект од курсни разлики.....	63	
	<b>Состојба на 31.12.2015 година.....</b>	<b>62,593</b>	

#### 4.15 Податоци за структурата и портфолиото за тргување

<b>Портфолио за тргување по одделни видови финансиски инструменти, како и за политики кои ги применува за распределување на одредена позиција во портфолиото за тргување или во портфолиото на банкарски активности</b>	Согласно со Стратегијата на Банката за инвестирање во хартии од вредност и Политиката на банката за управување со ликвидносен ризик, Банката инвестира во безризични пласмани: благајнички записи, државни записи, државни обврзници.
---	---

#### 4.16 Основни податоци за пристапот за пресметка на оперативниот ризик

<b>Основни податоци за пристапот кој го користи за пресметка на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик</b>	<p>Банката го применува пристапот на базичен индикатор (The Basic Indicator Approach), односно го утврдува потребниот капитал за покривање на оперативниот ризик како тригодишен просек на производот помеѓу бруто-приходот и фиксниот процент <math>\alpha</math> (алфа), односно:</p> $K_{\text{БИ}} = [\sum(BP_{1...n} \times \alpha)] / n$ <p>при што</p> <p><math>K_{\text{БИ}}</math> - капитал потребен за покривање на оперативниот ризик утврден согласно со пристапот на базичен индикатор, BP - годишен бруто-приход, n - број на години од претходните три години во кои е остварен позитивен бруто-приход, <math>\alpha</math> - 15% - утврден од страна од Базелскиот комитет.</p>
---	--

#### 4.17. Податоци за капиталните вложувања на Банката

<b>Краток опис на Стратегијата на Банката за стекнување капитални делови на други правни лица на 31.12.2015</b>	Во својата стратегија, Банката не предвидува стекнување капитални делови на други правни лица.
<b>Краток опис на Политиката на Банката за сметководствено вреднување на капиталните вложувања на 31.12.2015</b>	Сметководственото вреднување на вложувањата во сопственичките хартии од вредност се врши според нивната пазарна вредност, односно набавна вредност за хартиите од вредност за кои не може да се утврди пазарна вредност.

<p><b>Износ на капиталните вложувања и нивната класификација според видот, т.е. дали се работи за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои постои активен пазар или за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои не постои активен пазар</b></p>	<p>31,325 илјади денари се класифицирани во некотирани сопственички инструменти за кои не постои активен пазар.</p>												
<p><b>Секторска структура на капиталните вложувања (капитални вложувања во банки, други финансиски институции, нефинансиски институции, нерезиденти на 31.12.2015</b></p>	<p>Секторска структура на капиталните вложувања на 31.12.2015</p> <table border="1" data-bbox="555 600 1544 891"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Сектор</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Износ 000 МКД</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Банки</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Други финансиски институции</td> <td style="text-align: right;">23,752</td> </tr> <tr> <td>Нефинансиски институции</td> <td style="text-align: right;">7,573</td> </tr> <tr> <td>Нерезиденти</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td><b>Вкупно:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31,325</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Сектор</b>	<b>Износ 000 МКД</b>	Банки	-	Други финансиски институции	23,752	Нефинансиски институции	7,573	Нерезиденти	-	<b>Вкупно:</b>	<b>31,325</b>
<b>Сектор</b>	<b>Износ 000 МКД</b>												
Банки	-												
Други финансиски институции	23,752												
Нефинансиски институции	7,573												
Нерезиденти	-												
<b>Вкупно:</b>	<b>31,325</b>												
<p><b>Кумулативен износ на реализирани добивки/загуби кои произлегуваат од отуѓувањето на вложувањата во текот на периодот на 31.12.2015</b></p>	<p>Во текот на 2015 година Банката не извршила отуѓување на капитално вложување.</p>												
<p><b>Вкупен износ на нереализирани добивки (загуби) од капиталните вложувања на 31.12.2015</b></p>	<p>Нема</p>												